

**ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ
НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ
НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
СКОПЈЕ АД - Скопје**

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 Декември 2019 и
Извештај на независниот ревизор

Скопје, Септември 2020 година

СОДРЖИНА

Страна

Извештај на независниот ревизор до акционерите на
ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА
НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје

Одговорност на Раководството

Финансиски извештаи

Извештај за сеопфатна добивка	7
Извештај за финансиска состојба	8
Извештај за промените во главнината	9
Извештај за паричните текови	10
Белешки кон Финансиските извештаи	11-24

Прилози

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето на Друштвото согласно Законот за трговските друштва

Годишна сметка

Годишен извештај за работењето на Друштвото

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
МАТЕРИЈАЛИ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - СКОПЈЕ**

Ние бевме ангажирани да извршиме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД СКОПЈЕ (Натаму: Друштвото), коишто го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 Декември 2019 година, како и соодветниот Извештај за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за паричните текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

***Одговорноста на раководството за
финансиските извештаи***

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорноста на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на ревизијата спроведена во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Заради прашањата опишани во Основата за воздржување од давање на мислење, ни не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази како основа за ревизорско мислење.

Основа за воздржување од давање на мислење

- Како што е прикажано во Белешката 10 кон финансиските извештаи, Друштвото има во евиденција градежни објекти со нето сметководствена вредност од 7.689 илјади денари. Лабораторијата во Охрид со нето сметководствена вредност од 1.298 илјади денари според имотен лист број 101873 КО Охрид е во сопственост на Друштвото. Останатите градежни објекти кои се наведени во белешката 10 со нето сметководствена вредност од 6.391 илјади денари се дадени на користење, а се во сопственост на Република Северна Македонија - Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, со што нивното евидентирање како нетековни средства не е во согласност со МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема и од таа страна не се потврдени тврдењата за постоење, права и обврски, комплетност, вреднување и алокација.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
МАТЕРИЈАЛИ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - СКОПЈЕ
(продолжение)**

- Како што е наведено во Белешка 11 кон Финансиските извештаи друштвото има евидентирано вложувања во основен капитал во друштвата Злетовица и Вардарска долина во износ од 407 илјади денари. Со примена на стандардни ревизорски процедури ние не бевме во можност да се стекнеме со достатни ревизорски докази за постоењето и вреднувањето на евидентираниот износ на вложувањата.
- Како што е наведено во Белешка 12 кон Финансиските извештаи, во рамки на побарувањата од купувачите во земјата во вкупен износ од 41.491 илјади денари друштвото има евидентирано побарувања во износ од 17.197 илјади денари за кои се водат судски спорови, има извршни барања и постои неизвесност за наплата на истите во нареден период. Друштвото не извршило исправка на вредноста на овие побарувања односно нема признаено загуба поради обезвреднување на сомнителните и спорни побарувања кон купувачи. За остатокот од евидентираниите побарувања од купувачи во земјата во износ од 24.294 илјада денари со примена на ревизорски постапки на независни конфирмации и алтернативни ревизорски процедури потврдени се салдата на побарувањата од купувачите во износ од 5.571 илјади денари. За остатокот од 18.723 илјади денари согласно расположливите податоци и информации не бевме во можност да го утврдиме износот на евентуално потребната резервација поради оштетување на побарувањата од купувачи кој износ може да има материјално значаен ефект врз финансиската состојба и резултатот од работењето на Друштвото, со состојба на и за годината што завршува на 31 Декември 2019 година.
- Како што е прикажано во Белешка 10 кон финансиските извештаи, Друштвото има евидентирано нематеријални средства во подготовка во износ од 1.458 илјади денари. Со примена на стандардни ревизорски процедури, ние не бевме во можност да се стекнеме со достатни ревизорски докази за постоењето и вреднувањето на евидентираниот износ на нематеријалните средства.
- Во рамки на Активните временски разграничувања Друштвото има евидентирано однапред платени трошоци во износ од 1.737 илјади денари. Со примена на стандардни ревизорски процедури констатиравме дека за дел од однапред платените трошоци во износ од 1.193 илјади денари станува збор за трошоци кои се однесуваат на претходните периоди а кои не биле признаени како трошоци во периодот. За дел од активните временски разграничувања во износ од 544 илјади денари со примена на стандардни ревизорски процедури констатиравме дека се работи за трошоци кои се однесуваат на тековниот период со што евидентираниот вкупен износ од 1.737 илјади денари на Активни временски разграничувања е преценет, акумулираните добивки се преценети а другите трошоци потценети за истиот износ за годината што завршува на 31 Декември 2019.

- Друштвото има недоследна примена на временскиот пресек во признавањето на приходите и трошоците. Ние не бевме во можност со примена на стандардни и алтернативни ревизорски процедури и постапки да се стекнеме со соодветни ревизорски докази за објективноста на евидентираниите износи на приходи и трошоци. Следствено не бевме во можност да утврдиме какви корекции на овие износи би биле неопходни. Поради природата на сметководствената евиденција на Друштвото ние не бевме во состојба да ги утврдиме потенцијалните ефекти од остапувањето од барањата на „МСС 1“ - Презентирање на финансиски извештаи врз финансиските извештаи за годината што завршува на 31 Декември 2019 година.

Воздржување од давање на мислење

Поради значењето на прашањата објаснети во пасусот Основа за воздржување од давање на мислење, ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази како основа за мислење на ревизијата. Следствено, ние не изразуваме мислење за финансиските извештаи на друштвото за годината што завршува на 31 декември 2019 година составени во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања


Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2019 година во согласност со член 120 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува 31 Декември 2019 година, во согласност со МРС 720 кој е прифатен и објавен во Република Северна Македонија, како и во согласност со барањата на член 34 став 1 точка (д) од Законот за ревизија.

Според наше мислење историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува на 31 Декември 2019 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и финансиските извештаи.

Скопје, 07 Септември 2020 година


Овластен ревизор

Јасмина Рафајловска



Директор

Јасмина Рафајловска



ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДСТВОТО ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Приложените Финансиски извештаи на ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје, на страниците од 7 до 10 и Белешките кон истите на страниците од 11 до 25 се одговорност и се одобруваат од раководството.

Друштвото го води своето сметководство во согласност со законските прописи, принципи и правила кои важат во Република Северна Македонија. Приложените Финансиски извештаи за 2018 година се ревидирани со што е обезбедена нивна споредливост со Финансиските извештаи за 2019 година. Финансиските извештаи вклучуваат одредени износи кои се базираат на најдобрите можни проценки и оценки на датумот на нивното составување.

Врз основа на вистинитоста и објективноста на Финансиските извештаи, раководството има развиено и одржува внатрешна структура за контроли.

Раководството верува дека внатрешните контроли овозможуваат сигурност во однос на бонитетот на финансиските евиденции и дека средствата се правилно евидентирани и вреднувани во сметководството. Внатрешниот процес на контрола исто така го вклучува и информирањето на вработените од страна на раководството за политиките кои овозможуваат етичко водење и деловно однесување.

Независниот ревизор, Рафајловски ревизија ДОО - Скопје, беше ангажиран да изврши ревизија на овие Финансиски извештаи и неговиот Извештај е даден на страниците 3, 4, 5 и 6.



Претседател на Управен одбор на
ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ
ТЕХНОЛОГИИ АД - Скопје
Борис Таневски

Одговорен за составување на
финансиските извештаи на
ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ
ТЕХНОЛОГИИ АД - Скопје
Снежана Милошева

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 Декември 2019 и 2018
(во 000 Денари)

	Белешка	31 Декември 2019	31 Декември 2018
Приходи од извршени услуги	4	26.331	33.655
Останати оперативни приходи	5	-	875
Трошоци за сировини и материјали	6	(1.967)	(1.874)
Трошоци за вработените	7	(16.743)	(15.229)
Амортизација	10	(776)	(781)
Останати оперативни расходи	8	(16.226)	(21.075)
Нето приходи (расходи) од финансирање	9	(68)	4.853
Добивка/загуба пред оданочување		(9.449)	424
Данок на добивка	21	-	(417)
Добивка/загуба за годината од континуирано работење		(9.449)	7
Загуба за годината од прекинато работење		-	-
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(9.449)	7
Осигурувања сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(9.449)	7
ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА	16	-	-

Белешките кон Финансиските извештаи се интегриран дел од Финансиските извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Раководството на Друштвото на ден 18 февруари 2020 година

Одговорен за составување на
финансиските извештаи на
ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ
НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ
НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
АД - Скопје
Снежана Милошева


Претседател на Управен одбор на
ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ
НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ
НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
АД - Скопје
Борис Танески

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2019 и 2018
(во 000 Денари)

	Белешка	31 Декември 2019	31 Декември 2018
А СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Материјални средства	10	11.145	11.567
Нематеријални средства во подготовка	10	1.458	3.065
Финансиски вложувања	11	407	407
<i>Вкупно нетековни средства</i>		<u>13.010</u>	<u>15.039</u>
Тековни средства			
Побарувања од купувачи	12	41.491	41.533
Други краткорочни побарувања	13	18.242	21.624
Парични средства	14	2.029	3.986
АВР		1.737	1.193
<i>Вкупно тековни средства</i>		<u>63.499</u>	<u>68.336</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>76.509</u>	<u>83.375</u>
Б ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ			
Запишан капитал	15	42.841	42.841
Законски и други резерви		21.520	21.520
Акумулирана (задржана) добивка		3.376	12.825
<i>Вкупна главнина и резерви</i>		<u>67.737</u>	<u>77.186</u>
В ОБВРСКИ			
Нетековни обврски			
Долгорочни обврски	17	1.238	3.516
<i>Вкупно нетековни обврски</i>		<u>1.238</u>	<u>3.516</u>
Тековни обврски			
Краткорочни обврски спрема добавувачи	18	2	1
Други краткорочни обврски	19	7.532	2.672
<i>Вкупно тековни обврски</i>		<u>7.534</u>	<u>2.673</u>
<i>Вкупно обврски</i>		<u>8.772</u>	<u>6.189</u>
ВКУПНА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		<u>76.509</u>	<u>83.375</u>
Вонбилансни средства	20	172.969	172.969
Вонбилансни обврски	20	172.969	172.969

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегриран дел од
Финансиските извештаи*

Одговорен за составување на
финансиските извештаи на
**ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ
НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ
НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ**
АД - Скопје
Снежана Милошева

S. Mилошева

Претседател на Управен одбор на
**ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ
НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ
НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ**
АД - Скопје
Борис Танески



ИЗВЕШТАИ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 Декември 2019 и 2018
(во 000 Денари)

2019	Акционерски капитал	Законски и други резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на				
1 Јануари 2019	42.841	21.520	12.825	77.186
Добивка за 2019 година	-	-	(9.449)	(9.449)
Состојба на				
31 Декември 2019	42.841	21.520	3.376	67.737
2018	Акционерски капитал	Законски и други резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на				
1 Јануари 2018	42.841	21.520	12.818	77.179
Добивка за 2018 година	-	-	7	7
Состојба на				
31 Декември 2018	42.841	21.520	12.825	77.186

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегриран дел од
Финансиските извештаи*

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 Декември 2019 и 2018
(во 000 Денари)

	31 Декември 2019	31 Декември 2018
Готовински тек од оперативни активности		
Загуба/Добивка пред оданочување	(9.449)	424
<i>Корежирано за:</i>		
Амортизација	776	781
Побарувања од купувачи	42	4.820
Останати побарувања	2.868	(180)
Обврски спрема добавувачи	-	(1.088)
Останати краткорочни обврски	(688)	309
Данок на добивка	-	(417)
<i>Нејто гојовина од оперативни активности</i>	(6.451)	4.649
Готовински тек од инвестициони активности		
Набавка на основни средства	(354)	(4.072)
Продажба на основни средства	1.607	-
<i>Нејто гојовина од инвестициони активности</i>	1.253	(4.072)
Готовински тек од финансиски активности		
Примени кредити	5.525	28
Исплата на кредити	(2.284)	(2.892)
<i>Нејто гојовина од финансиски активности</i>	3.241	(2.864)
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(1.957)	(2.287)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	3.986	6.273
Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период	2.029	3.986

*Белешките кон Финансискиите извештаи се интегриран дел од
Финансискиите извештаи*

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје (натаму: Друштвото) е заведено во трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија со единствен матичен број на субјектот ЕМБС 4067258.

Друштвото е основано на 26.01.1956 година со упис во трговскиот регистар.

Седиштето на Друштвото е на улица Живко Чинго бр.16 Скопје.

Приоритетна дејност на Друштвото е 72.19 - Други истражувања и експериментален развој во природните, техничките и технолошките науки.

Структурата на капиталот на Друштвото по родови на акции на 31 Декември 2019 година е: 100,00% обични акции во сопственост на физички и правни лица.

Друштвото во својот состав има регистрирано четири подружници:

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје-Подружница Тетово

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје-Подружница Битола

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје-Подружница Штип

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје-Подружница Охрид

Просечниот број на вработени во Друштвото на 31.12.2019 година изнесува 31 вработени (2018: 34 вработени).

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка

Друштвото го води сметководството и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството ("Службен весник на РМ", број 159/09, 164/10 и 107/11).

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност, како основа на мерење, освен ако не е поинаку наведено. Во финансиските извештаи извршени се рекласификации на одредени позиции согласно барањата на МСС 1 - Презентирање на финансиските извештаи.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во илјада македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат единечни финансиски извештаи на Друштвото.

2.2 Подготовка во услови на инфлација

Раководството е со убедување дека Финансиските извештаи на Друштвото би требало да го рефлектираат ефектот од инфлацијата, а со тоа и ефектот од промените во куповната моќ што е во согласност со законските прописи на Република Северна Македонија.

2.3 Износи искажани во странски валути

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат во МКД според девизниот курс на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба. Трансакциите кои што се извршени во странска валута се изразуваат во МКД по девизниот курс на денот на трансакцијата. Сите разлики од промените на девизните курсеви се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.4 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот на финансиска состојба се следниве:

Валута	31 Декември 2019		31 Декември 2018	
1 USD	54,9518	Денари	53,6887	Денари
1 EUR	61,4856	Денари	61,4950	Денари

2.5 Споредбени показатели

Финансиските извештаи за 2018 година се ревидирани, со што се овозможени споредбени показатели со финансиските извештаи за 2019 година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 Декември 2019.

3.1 Приходи од извршени услуги

Приходиите од извршени услуги се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка, до степен на завршеност на услугите на крајот на периодот на известување. Степенот на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.

Приходите од извршени услуги ја опфаќаат нивната фактурирана вредност.

3.2 Приходи и расходи од финансирање

Приходиите и расходиите од финансирање ги вклучуваат приходите и расходите од камати, курсни разлики.

Приходите од камата се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка, кога доспеваат за наплата.

Приходот од дивиденда се евидентира кога е објавена дивидендата.

Каматите и другите трошоци се признаваат како расход во периодот во кој настануваат.

3.3 Материјални средства

Материјалните средства (недвижностите, постројките и опремата) се евидентираат според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради обезвреднување. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото.

Добивките или загубите кои произлегуваат од отуѓувањето или повлекувањето од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика меѓу приливите од отуѓувањето и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат како добивки или загуби во Извештајот за сеопфатна добивка.

3.4 Амортизација

Амортизацијата се пресметува по праволиниска метода со примена на стапките на амортизација определени во зависност од проценетиот корисен век за користење на средствата. Амортизација не се пресметува на земјиштето и инвестициите во тек.

Проценетиот корисен век на недвижностите и опремата и стапките на амортизација се следни:

	Корисен век	Стапки
Градежните објекти	40 години	2,5%
Опрема и мебел	5 години	10%-20%
Канцелариска опрема	4 години	25%
Моторни возила	4 години	25%

Трошоците за одржување и поправки се евидентираат како трошоци од редовно работење.

3.5 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се прикажуваат по нивната надоместлива вредност намалена за загубите поради обезвреднување кои се вклучени во останати оперативни расходи. Надоместливиот износ се проценува земајќи ги во предвид потенцијалните доцнења со наплатата.

3.6 Залихи

Залихиите се вреднуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност на залихите се состои од набавна цена и увозна царина, неповратни даноци, трошоци за превоз и други трошоци кои настанале во врска со набавката.

Нето реализационата вредност претставува проценета продажна вредност во редовниот тек на работење намалена за трошоците за продажба.

Вредносните усогласувања (исправките) кои се евидентираат на товар на останати расходи се прават во случаи кога ќе се оцени дека е потребно сметководствената вредност на залихите да се сведе на нивната нето реализациона вредност.

3.7 Акционерски капитал

3.7.1. Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатените акции.

3.7.2. Дивиденди

Дивидендиите се признаваат како обврски во пресметковниот период кога се објавени.

3.8 Користи за вработените

Друштвото во нормалниот тек на работењето, во име на вработените, врши уплати на придонеси за пензиско, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход, кои се пресметуваат на бруто плата. Друштвото овие средства ги уплаќа во државните фондови - здравствен и пензиски, според законските стапки кои се во сила во текот на годината. Трошокот за овие плаќања се признава во Извештајот за сеопфатна добивка во истиот период кога и трошокот за соодветната плата. Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии.

Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија.

3.9 Пари и парични еквиваленти

Париите и паричниите еквиваленти вклучуваат пари на сметки во банки, во благајна, и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари.

3.10 Обврски спрема добавувачи

Обврскиите спрема добавувачи и осиганатиите обврски се евидентираат според набавната вредност.

3.11 Обврски за даноци

Даноциите се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се пресметува по пропишана стапка на непризнатите расходи и помалку искажаните приходи намалени за износот на даночениот кредит, како и при исплата на дивиденда и други распределби од добивката согласно Законот за данокот на добивка.

4. ПРИХОДИ ОД ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ

Приходите од продажба се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2019	31 Декември 2018
Приходи од услуги и стоки во земјата	26.331	33.655
<i>Вкупно приходи од продажба</i>	<u>26.331</u>	<u>33.655</u>

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Останатите оперативни приходи се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2019	31 Декември 2018
Приходи од наплата на судски трошоци и судски такси	-	759
Други приходи	-	116
<i>Вкупно останати оперативни приходи</i>	<u>-</u>	<u>875</u>

6. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини, материјали се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2019	31 Декември 2018
Потрошени сировини и материјали	287	199
Потрошени канцелариски материјали	97	87
Потрошена енергија	442	503
Потрошено гориво	1.106	1.077
Отпис на ситен инвентар	35	8
<i>Вкупно трошоци за материјали</i>	<u>1.967</u>	<u>1.874</u>

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за плати како и даноците и придонесите на вработените се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2019	31 Декември 2018
Нето плати	10.639	9.521
Персонален данок и придонеси од плати	5.164	4.622
Останати трошоци на вработените	940	1.086
<i>Вкупно трошоци на вработените</i>	<i>16.743</i>	<i>15.229</i>

Останатите трошоци на вработените вклучуваат: дневници за службени патувања во земјата, регрес за годишен одмор, подароци,отпремнина за пензија,теренски додаток и друго.

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Останатите оперативни расходи од работење се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2019	31 Декември 2018
ПТТ услуги	425	535
Услуги за тековно одржување	236	228
Трошоци за репрезентација	284	972
Банкарски услуги	505	255
Премии за осигурување	412	338
Авторски хонорари	3.574	4.425
Надомест за управен и надзорен одбор	1.681	1.662
Трошоци за менаџерски тим	1.500	2.238
Адвокатски и нотарски услуги	538	662
Други трошоци	7.071	9.760
<i>Вкупно оперативни расходи</i>	<i>16.226</i>	<i>21.075</i>

Другите трошоци во износ од 7.071 илјади денари во најголем дел се состојат од останати услуги во износ од 6.105 илјади денари и друго.

9. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите (расходите) од финансирање се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2019	31 Декември 2018
Приходи од камати и курсни разлики	101	4.983
Расходи за камати и курсни разлики	(169)	(130)
<i>Вкупно нето приходи од финансирање</i>	<i>(68)</i>	<i>4.853</i>

10. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Материјалните и нематеријалните средства се состојат од следново (во 000 денари):

2019	Градежни објекти	Опрема и транспортни средства	Нематеријални средства во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2019	15.808	34.815	3.065	53.688
Зголемување	-	354	1.257	1.611
Намалување	-	-	(2.864)	(2.864)
Салдо на 31 Декември 2019	15.808	35.169	1.458	52.435
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2019	8.026	31.030	-	39.056
Амортизација за 2019	93	683	-	776
Намалување	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2019	8.119	31.713	-	
Нејто сметководствена вредност на 31 Декември 2019	7.689	3.453	1.458	
Нејто сметководствена вредност на 1 Јануари 2019	7.782	3.785	3.065	14.632
2018	Градежни објекти	Опрема и транспортни средства	Нематеријални средства во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2018	15.808	33.808	-	49.616
Зголемување	-	1.007	3.065	4.072
Намалување	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2018	15.808	34.815	3.065	53.688
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2018	7.686	30.589	-	38.275
Амортизација за 2018	340	441	-	781
Намалување	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2018	8.026	31.030	-	39.056
Нејто сметководствена вредност на 31 Декември 2018	7.782	3.785	3.065	14.632
Нејто сметководствена вредност на 1 Јануари 2018	8.122	3.219	-	11.341

Друштвото во својата евиденција ги има евидентирано следните градежни објекти:

1. Лабораторија во Охрид од 84м² според имотен лист бр.101873 КО Охрид во сопственост на друштвото.
2. Градежни објекти кои се дадени на трајно користење од страна на Република Северна Македонија - Универзитет "Свети Кирил и Методиј" Скопје и тоа:
 - Зграда 1 во подрум 797 м²
 - Зграда 1 во приземје 50 м²
 - Зграда 3 (лимена барака) 466 м²
 - Зграда 4 (гаражи) цела 36 м²
 - Зграда 5 (гаражи) цела 121 м²
 - Контејнер (монтажен) 12 м²

11. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Вкупните финансиски вложувања се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2019	31 Декември 2018
Учество во основен капитал во Злетовица	267	267
Учество во основен капитал во Вардарска долина	140	140
<i>Вкупно финансиски вложувања</i>	<u>407</u>	<u>407</u>

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачите се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2019	31 Декември 2018
Побарувања од купувачи во земјата	41.491	41.533
<i>Вкупно побарувања од кувачи</i>	<u>41.491</u>	<u>41.533</u>

13. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите краткорочни побарувања се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2019	31 Декември 2018
Побарувања за дадена позајмица	487	652
Депозити во Шпаркасе банка Скопје	15.453	15.854
Депозити во Стопанска банка Битола	1.804	4.937
Останати краткорочни побарувања	498	181
<i>Вкупно други краткорочни побарувања</i>	<i>18.242</i>	<i>21.624</i>

Друштвото над депозитите во Шпаркасе Банка АД Скопје има залог заради обезбедување на Договорот за деловна соработка-вршење банкарски работи.

Друштвото над депозитите во Стопанска банка АД Битола има залог заради обезбедување на договорите за краткорочен кредит.

14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2019	31 Декември 2018
Парични средства на денарски сметки	903	554
Парични средства на девизни сметки	1.126	3.432
<i>Вкупно парични средства</i>	<i>2.029</i>	<i>3.986</i>

15. СОСТОЈБА НА ГЛАВНИНАТА И РЕЗЕРВИТЕ

15.1 Акции по родови и сопственост

Акциите по родови и сопственост се следниве:

Родови на акции	Во сопственост на	Состојба					
		2019	01.01.19	%	зголем.	намал.	31.12.19
Обични акции	Физички лица	24.671	70,49%	-	-	24.671	70,49%
	Правни лица	10.329	29,51%	-	-	10.329	29,51%
	Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Вкупно		35.000	100%	-	-	35.000	100%

Родови на акции	Во сопственост на	Состојба					
		2018	01.01.18	%	зголем.	намал.	31.12.18
Обични акции	Физички лица	24.671	70,49%	-	-	24.671	70,49%
	Правни лица	10.329	29,51%	-	-	10.329	29,51%
	Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Вкупно		35.000	100%	-	-	35.000	100%

Друштвото во Трговскиот регистар на Република Северна Македонија има запишано акционерски капитал од 700.000 Евра. Согласно акционерската книга од вкупниот број на акции на физички лица, 2.882 акции од физички лица се со ограничено дејство.

Основната главнина во сметководствената евиденција е усогласена со основната главнина запишана во Трговскиот регистар.

Номиналната вредност на една акција изнесува 20 Евра.

Имателите на обични акции имаат право на дел од остварената добивка (дивиденда) и добиваат право на еден глас на Собранието на акционери за еквивалент од 1 акција.

15.3 Задолжителна општа резерва

Друштвото издвојува задолжителна општа резерва која се формира по пат на зафаќање од добивката. Оваа резерва се пресметува и издвојува како процент утврден со Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на Друштвото не достигнат износ кој е еднаков на една десеттина од основната главнина. Додека не се постигне пропишаниот минимум, задолжителната општа резерва може да се користи само за надоместување на загубата.

Кога ќе се достигне пропишаниот минимум, задолжителната општа резерва може да се користи и за исплата на дивиденди, врз основа на одлука на надлежниот орган на Друштвото, но само ако висината на дивидендите за деловната година не го достигне минимумот за исплата, пропишан со Законот за трговските друштва или Статутот на Друштвото.

Усогласувањето и движењето во главнината и резервите е даден во Извештајот за промените во главнината за годината завршена на 31 Декември 2019 и 2018 на страна 7.

16. ЗАРАБОТКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Заработката/загубата по акција е следнава (во 000 денари):

Добивка/загуба расположива за имателите на обични акции и дивиденда на приоритетни акции (во 000 денари):

	31 Декември 2019	31 Декември 2018
Добивка/загуба за годината	9.449	7
Дивиденда на приоритетни акции	-	-

Просечен број на обични акции

(во број на акции):

	31 Декември 2019	31 Декември 2018
Издадени обични акции на 1 Јануари	35.000	35.000
Ефект од откупени сопствени акции	-	-
Просечен број на обични акции на 31 Декември	35.000	35.000
Заработка/загуба по акција = (добивка/загуба - дивиденда на приоритетни акции)/ просечен број на обични акции)	(0,27)	0,20

17. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочни обврски се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2019	31 Декември 2018
Долгорочни кредити од Шпаркасе Банка	948	2.825
Долгорочни кредити од Стопанска Банка Битола	290	691
<i>Вкупно долгорочни обврски</i>	<i>1.238</i>	<i>3.516</i>

Долгорочните обврски за кредити на Друштвото спрема Шпаркасе Банка во износ од 2.825 илјади денари се врз основ на:

Договор бр.47060/1 од 07.12.2016 година за користење на долгорочен кредит на износ од 3.400 илјади денари за плаќање на комуналии по доставено решение, одобрен со рок на враќање заклучно со 03.01.2021 година, и прилагодлива договорна каматна стапка од 2.00% годишно. Обезбедувањето на кредитот е во согласност со Договорот за деловна соработка бр.8199 од 16.05.2008 изменет и дополнет со три анекси и со рок на важност до 30.06.2021 година.

Обврските по кредити се обезбедени со наменски орочени парични депозити (види белешка 13).

Долгорочните обврски за кредити на Друштвото спрема Стопанска Банка АД Битола во износ од 290 илјади денари се врз основа на:

Договор за долгорочен денарски кредит со анuitетска отплата одобрен на износ од 1.000 илјади денари со рок на враќање до 01.10.2020 година и каматна стапка од 1,5 % годишно. Салдото по овој кредит со 31.12.2017 година изнесува 972 илјади денари. Кредитот е обезбеден со залог на паричен депозит во износ од 16.790 евра.

Обврските по кредити спрема Стопанска банка се обезбедени со наменски орочени парични депозити (види белешка 13).

18. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2019	31 Декември 2018
Обврски спрема добавувачи	2	1
<i>Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи</i>	<u>2</u>	<u>1</u>

19. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочни обврски се состојат од следново (000 во денари):

	31 Декември 2019	31 Декември 2018
Обврски за даноци	680	1.301
Краткорочни кредити Стопанска Банка АД Битола	1.524	-
Краткорочни кредити Шпаркасе Банка АД Скопје	3.995	-
Други обврски	1.333	1.371
<i>Вкупно други краткорочни обврски</i>	<u>7.532</u>	<u>2.672</u>

Краткорочни кредити спрема Стопанска Банка АД Битола се врз основа на:

- Договор за користење на краткорочен денарски кредит со еднократно доспевање бр.08-24127/2 во износ од 1.300.000. Кредитот е одобрен со прилагодлива каматна стапка од 1,5 процентен поен. Рокот на враќање на кредитот е до 15.01.2020 година.

Краткорочни кредити спрема Шпаркасе банка АД Скопје се врз основа на:

- Договор за краткорочен револвинг кредитен лимит бр.54966/1 во износ од 1.000.000 денари. Кредитот е одобрен со каматна стапка од 4,15% на годишно ниво. Рок на враќање на кредитот е 05.12.2020 година.
- Договор за краткорочен револвинг кредитен лимит бр.59993/1 во износ од 1.000.000 денари. Кредитот е одобрен со каматна стапка од 4,25% на годишно ниво. Рок на враќање на кредитот е 05.01.2021 година.
- Договор за краткорочен револвинг кредитен лимит бр.40466/1 во износ од 1.000.000 денари. Кредитот е одобрен со каматна стапка од 4,50% на годишно ниво. Рок на враќање на кредитот е 05.09.2020 година.
- Договор за краткорочен револвинг кредитен лимит бр.49045/1 во износ од 1.000.000 денари. Кредитот е одобрен со каматна стапка од 4,50% на годишно ниво. Рок на враќање на кредитот е 05.10.2020 година.

20. ВОНБИЛАНСНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ

Вонбилансните средства и обврски во износ од 172.969 илјади денари произлегуваат од Договорот за деловна соработка број 03-1267 од 13.12.2006 година склучен со Универзитетот "Свети Кирил и Методиј" во Скопје заради остварување на научно-истражувачки и други дејности во функција на основната едукативна дејност на Универзитетот. Согласно овој договор Друштвото го користи лозјето и Вратничкото езеро во КО Вратница, административната зграда на улица Борис Кидрич во Тетово и опремата заради едукативни, научно-истражувачки и други цели во корист на Универзитетот. Овој договор се склучува за временски период од 20 години почнувајќи од 01.01.2007 година.

21. ДАНОК НА ДОБИВКА

Данокот на добивка се пресметува по стапка од 10% и се утврдува на разликата меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемени за непризнатите расходи и намалени за износите на кои во претходните даночни периоди е платен данок и други даночни ослободувања со кои се намалува даночната основа.

22. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Друштвото води судски постапки во кои се јавува како тужител од кои најзначајни се, Еуро-Компани Гостивар во износ од 12.000 илјади денари, Шпаркасе банка во износ од 12.000 илјади денари за надомест на штета, Макауc во износ од 1.091 илјади денари, ЈП Македонија пат во износ од 751 илјади денари, Спортски сојуз УКИМ во износ од 491 илјади денари, УКИМ во износ од 2.000 илјади денари за утврдување право на сопственост и други.

Против друштвото се водат судски постапки и друштвото се јавува како тужена страна од страна на Уникат Дооел во износ од 522 илјади денари и судски спор кој се води од страна на физичко лице за утврдување на право на сопственост на акции.

Раководството на Друштвото нема направено проценка на идните можни потенцијални загуби во врска со ваквите судски спорови со оглед на неизвесноста на овие судски спорови.

Друштвото на 31.12.2019 година има обврски по основ на издадени денарски гаранции од Шпаркасе банка во корист на трети лица во износ 9.153 илјади денари, со кои гарантира целосно, навремено и квалитетно исполнување на обврските по склучените договори со правните субјекти.

23. ДАНОЧЕН РИЗИК

Од страна на Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија кај Друштвото нема извршено контрола врз основа на сите јавни давачки, и како последица на тоа, трансакциите на друштвото можат да бидат оспорени од страна на даночните органи и друштвото би можело да се соочи со дополнителни даноци, казни и камати, кои би можеле да бидат значајни. Периодот за кој даночните и царинските органи можат да направат контрола со цел утврдување на даночните обврски на Друштвото е пет години.

24. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Друштвото работи во отежнати економски услови предизвикани од пандемијата на Коронавирусот Ковид-19. Вирусот е потврден од Светската здравствена организација на почетокот од 2020 година и е прогласен како глобална пандемија која предизвика нарушување на нормалното функционирање на глобалната економија, како и економијата во Република Северна Македонија.

Последователните настани и околности предизвикани од појавата на Коронавирусот Ковид-19 се случуваат по датумот на известување, односно 31.12.2019 година и поради тоа раководството на Друштвото смета дека оваа појава е некорективен последователен настан.

Ситуацијата рапидно се развива и еволуира и поради тоа невозможно е да се направи мерлива проценка за работењето на Друштвото во иднина. Раководството ќе продолжи да го следи потенцијалното влијание и ќе ги превземе сите можни чекори за да ги ублажи ефектите и верува дека претпоставката за континуитет на Друштвото е соодветна и дека друштвото ќе продолжи да функционира според принципот на континуитет.

24.2 Последователни настани

По 31 Декември 2019 година - датумот на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи, нема други настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	
Вид работа	Период Идентификационен број (ЕМБС)	Контролор Резервни кодекси	

Назив на друштвото ЗИМ "Скопје" А.Д.

Адреса, седиште и телефон Жубо Тино, 16 : 02 3116-610

Адреса за е-пошта info@zimad.com.mk

Единствен даночен број 4030956274932

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12 2019 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА:				
1.	A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		13009923	15038830
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002			
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004			
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+ +018+019)	009 ✓		12603173	14632080
10.	Недвижности (011 + 012)	010		6956530	7923027
10.a.	Земјиште	011			
10.6.	Градежни објекти	012		6956530	7923027
11.	Постројки и опрема	013		4188668	3644053

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.	Транспортни средства	014			
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015			
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018		1457975	3065000
17.	Останати материјални средства	019			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021	V	406750	406750
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023			
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026			
24.a.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028			
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030		406750	406750
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031			
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059	✓	912302	553805
52.a.	Парични средства	060		912302	553805
52.б.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062		1737257	1193417
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		76509037	83375284
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064		172969184	172969184
	ПАСИВА:				
56.	A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		67737289	77186026
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		42841120	42841120
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070			
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		21520318	21520318
63.	Законски резерви	072		13787846	13787846
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074		7732472	7732472
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		12824588	12817524
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076			
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		—	7064
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		9448737	—

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		61764857	67143037
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037			
33.	Залихи на сировини и материјали	038			
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039			
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042			
38.	Залихи на биолошки средства	043			
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУ-ВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045	✓	60362355	65937232
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047		36229306	41533447
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048			
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		497305	180642
45.	Побарувања од вработените	050			
46.	Останати краткорочни побарувања	051		23635744	24223143
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052	✓	487200	652000
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057		487200	652000

Ред. број	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Број на белешка	И З Н О С	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0 7 9			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0 8 0			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	0 8 1		8771748	6189258
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	0 8 2			
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	0 8 3			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0 8 4			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	0 8 5		1238024	3516046
77.	Обврски спрема поврзани друштва	0 8 6			
78.	Обврски спрема добавувачи	0 8 7			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	0 8 8			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0 8 9			
81.	Обврски по заеми и кредити	0 9 0		1238024,	3516046
82.	Обврски по хартии од вредност	0 9 1			
83.	Останати финансиски обврски	0 9 2			
84.	Останати долгорочни обврски	0 9 3			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0 9 4			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	0 9 5		7533724	2673212
87.	Обврски спрема поврзани друштва	0 9 6			
88.	Обврски спрема добавувачи	0 9 7		1564	1498
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	0 9 8			
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	0 9 9			
91.	Обврски кон вработените	1 0 0		1333369	1370878
92.	Тековни даночни обврски	1 0 1		679794	1300836
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	1 0 2			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104		5519000	—
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106			
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108			
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109			
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		76509037	83375284
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	112		172969184	172969184

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме СНЕЖАНА МИЛОШЕВА

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: БР. 0106402

Потпис С. Милошева

Во Скопје

На ден 28.02.2020

Во <u>Скопје</u>		Име и презиме на законскиот застапник на друштвото:
На ден <u>28.02.2020</u>		<u>М-р Борис Танески</u> Потпис <u>[Signature]</u> ✓

3AABC

1 2 3 Вид работа	Период 04067258 4 5 6 7 8 9 10 11 Идентификационен број (ЕМБС)	Контролор 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Резервни кодекси
--	---	--

Назив на друштвото

ЗИМ „Скопје“ А.П. - Скопје

Адреса, седиште и телефон

Живко Тинго, 16 ; 02 3116-610

Адреса за е-пошта

info@zimad.com.mk

Единствен даночен број

4030956274932

БИЛАНС НА УСПЕХ**(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)**

за период од 01.01 до 31.12 2019 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		26331133	33655057
2.	Приходи од продажба	202		26331133	33655057
3.	Останати приходи	203			
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204			
4.b.	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на кра- јот на годината	205			
5.	Капитализирано сопствено произ- водство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+ +218+219+220+221+222)	207		35711891	38958807
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		1966744	1786242
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		1113748	1078116
11.	Останати трошоци од работењето	212		15459450	20119923
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		16385212	14954164
12.a.	Плати и надоместоци на плата (нето)	214		10639022	9529104
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		915032	817469
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		4249603	3804481
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		581555	811110
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		776137	780792
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220			
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222		10600	239570
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		100649	5857987
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224			
19.a.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	2 2 9			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2 3 0		79410	4941590
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2 3 1		21138	41791
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	2 3 2		—	—
24.	Останати финансиски приходи	2 3 3		101	874606
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	2 3 4		168628	129855
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	2 3 5			
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	2 3 6			
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	2 3 7			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	2 3 8			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2 3 9		158028	128501
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2 4 0		10600	1354
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	2 4 1			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	2 4 2			
31.	Осанати финансиски расходи	2 4 3			
32.	Удел во добивката на придружените друштва	2 4 4			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	2 4 5			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	2 4 6		—	424382
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	2 4 7		9448737	—
36.	Нето добивка од прекинати работења	2 4 8			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
37.	Нето загуба од прекинати работења	2 4 9			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	2 5 0		—	424382
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	2 5 1		9448737	—
40.	Данок на добивка	2 5 2		—	417318
41.	Одложени даночни приходи	2 5 3			
42.	Одложени даночни расходи	2 5 4			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	2 5 5		—	7064
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	2 5 6		9448737	—
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	2 5 7		31	34
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	2 5 8		12	12
47.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	2 5 9			
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	2 6 0		—	7064
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	2 6 1			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	2 6 2			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	2 6 3			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	2 6 4		—	0,20
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	2 6 5		—	0,20
48.б.	Вкупна разводната заработувачка по акција	2 6 6			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинатото работење	2 6 7			
48.г.	Разводната заработувачка по акција од прекинатото работење	2 6 8			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за период од 01.01 до 31.12 2019 година

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269			7064
2.	Загуба за годината	270		9448737	
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271			
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272			
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275			
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС											
				Тековна година						Претходна година					
1	2	3	4	5						6					
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287													
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (270-270)	288													7064
20.a.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289													
20.6.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290													
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291													
21.a.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292													
21.6.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293													

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ -

72.19

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД, согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија, бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13).

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Снежана Милошева

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: БР. 0106402

Потпис С. Милошева

Во Скопје

На ден 28.02.2020

Во Скопје
На ден 28.02.2020



Име и презиме на законскиот застапник на друштвото:

М-Р БОРИС ТАНЕСКИ

Потпис Танески

Образецот е пропишан со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка ("Сл.весник на РМ", бр. 60/14)

Бр. 03-1349
03.09. 2020 год.
СКОПЈЕ

Годишен извештај

за работењето на ЗИМ “СКОПЈЕ” - АД Скопје за 2019 год.

1. Општи податоци

Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии “Скопје” - АД Скопје

2. Правен статус

Компанијата е акционерско друштво од 2008 година.

3. Органи на управување на друштвото се:

1. Управен одбор
2. Надзорен одбор

4. Човечки ресурси (број на вработени и квалификација НСС, ССС, ВСС, ВШС)

Вкупен број на вработени во Друштвото заклучно со 31.12.2019 година изнесува 31 од кои 18 со ВСС, 2 со ВШС, 9 со ССС и 2 со НСС.

5. Главни фактори и околности кои влијаеле на работењето на Друштвото во 2019 год.

Во текот на 2019 година Друштвото работеше во тешки услови со голема и нелојална конкуренција, поради што финасискиот план за 2019 година не е исполнет.

Причините за тоа лежат во постоењето на нелојална конкуренција посебно во делот на стручниот надзор и лабораториските услуги. Цените за вршење на стручен надзормногукратно се намалени во однос на реалните цени и трошоци за нивна реализација и останати се на нивото од 2018 година и пониски во однос на ланското ниво. За ваквиот пад на цените допринесуваат различни фактори но најповеќе изборот на најевтина цена при конкуритање за одредена работа при што во голем дел се занемарува квалитетот на извршената работа.

Исто така на скоро сите објекти каде се врши стручен надзор роковите за вршење на услугите се фиксни, а најчесто доаѓа до пролонгирање на истите за кој инвеститорите не сакаат дополнително ангажирање И изработка на анекс договори.

Преку Министерството за култура на РМ пролонгиран е рокот за проектот за стручен надзор при изградба на Св. Климентовиот универзитет на Плаошник

- Охрид, надзорот при изградба на Стариот театар во Струмица, надзорот при изградба на Скулптурална композиција "Мајка Тереза" итн.

Нелојалната конкуренција во областа на лабораториски испитувања е надополнета со фактот дека и покрај актуелните законски прописи во нашата земја сеуште се дозволува испитувањата да ги вршат неакредитирани лаборатории кои нудат многу пониски цени од реалните.

Наши најголеми партнери и понатаму остануваат фабриката за цемент "Усје" - Скопје со која непрекинато се работи на испитување и сертифицирање на нивните производи (цемент, усјемал) од 1958 год. како и "Ренова" - с. Џепчиште - Тетово чија палета на производи (малтери за надворешна и внатрешна употреба, лепаци, хидроизолации и сл.) исто така се испитуваат во нашите лаборатории, ИГМ Вратница - Вратница чија палета на производи (малтери за надворешна и внатрешна употреба, лепаци, хидроизолации, сертификација на агрегати и сл.) исто така се испитуваат во нашите лаборатории.

Од досегашните партнери редовно имаме соработка и се извршуваат услуги за Министерство за транспорт и врски, Министерство за образование, Министерство за култура, Министерство за здравство, Општините Центар, Ѓорче Петров, Газибаба, Битола и др. АД ЕСМ - подружница РЕК Битола за проект санација на армирано-бетонски плашт на разделна кула 2, фирмата ЕОС за обезбедување консултантски и лабораториски услуги, фирмата ЛИМАК за обезбедување консултантски и лабораториски услуги, фирмата Џевахир холдинг и ОЗЛЕМ при изградба на трговски центар Џевахир и др.

Соработката во помал обем остваруваме и со други фирми од С.Р. Македонија како во делот на проектирање, ревизија на проектна документација така и во извршување на лабораториски услуги за истите.

Тенденцијата за соработка во доменот на проектирањето и лабораториските испитувања продолжува пред се со странските компании, но и тука се јавува проблемот на нелојална конкуренција и намалување на реалните цени.

Во текот на 2019 година во Заводот се работеше на реализација на проектот ИНОВАЗИМ (проект за примена на електрофилтерска пепел од РЕК Битола во носечки слоеви) кофинасиран од Фондот за иновации, потпишан е уште еден договор за реализација на ново проект кој ќе биде кофинасиран од Фондот за иновации.

Во текот на 2019 година се појави разлика помеѓу наплатата и побарувањата и потреба од ликвидни средства. Поради тоа компанијата дојде во ситуација да земе краткорочни кредити кои се враќаат во предвидениот рок на отплата.

6. Што превзело Друштвото да се надминат проблемите и да се зголеми обемот на работа

Превземени се активности за надминување на проблемите и зголемување на обемот на работа, што се базира на поголема и поефикасна соработка со странските инвеститори и домашните компании.

7. Политика на вложување за одржување и за поддршка на успешноста на работењето на Друштвото

Во поглед на вложување за одржување и за поддршка на успешноста на работењето на Друштвото, Заводот и понатаму продолжува со одржување и проширување на системите за сертификација и акредитација како на лабораторијата за градежни материјали при Институтот за материјали како и на сите системи воведени на ниво на Заводот.

Процесот за набавка на нова опрема коко сто се спроведува во текот на 2019 година продолжува и во иднина со набавка на опрема за докоплетирање на постоечката опрема, набавка на нова опрема како и редовно одржување и сервисирање на постоечката опрема и тоа согласно можностите на Заводот.

8. Остварени резултати од работењето

Опис	2019	Структура %	2018	Структура %	Разлика 2019/2018	Индекс 2019/2018
Приходи од продажба	26.331	99.61	33.655	85.17	- 7.324	78.23
Останати приходи	22	0.08	875	2.21	- 853	2.51
Приходи од финасирање	79	0.31	4983	12.62	- 4.904	1.58
Вкупни приходи	26.432	100	39513	100	- 13.081	66.89
Трошци за сировини и други материјали	2.007	5.59	2.306	5.89	- 299	87.03
Трошоци за вработените	18.891	52.65	16.1671	42.53	2.274	113.68
Амортизација	776	2.16	781	1.99	- 5	99.35
Други трошоци	14.206	39.60	19385	49.59	- 5.179	73.28
Расходи од финасирање	-	0	-	0	- 3.209	-
Вкупно расходи	35.880	100	39.089		- 9.449	91.79
Добивка/Загуба	- 9.449		424			
Данок на добивка	0		- 417			
Добивка за годината по оданочување	0		7			
Просечен број на вработени	31		34			

9. Политика на дивиденда

Во 2019 година не е исплатена дивиденда за 2018 година.

10. Извори на средства на Друштвото

Друштвото работи со средства под сопствени извори, а за надминување на проблемите со исплата на побарувањата во одредени случаи зема краткорочни кредити од банките.

11. Политика на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина

Друштвото има долгорочни кредити

12. Политика на управување со ризик

/

13. Големи зделки и зделки со заинтересирани страни

Договор со Цементарница УСЈЕ - Скопје

Договор со Ренова - с. Џепчиште - Тетово

Договор со ИГМ Вратница - с. Вратница - Тетово

Договор со АД ЕСМ Скопје, Подружница Битола

Договор со Јавно претпријатие за одржување и заштитан а магистралните и регионалните патишта Скопје

Договори со Град Скопје

Договор со Јавно ретпријатие за државни патишта - Скопје

Договор со Општина Центар

Договори со Министерство за транспорт и врски

Договори со Минстерство за образование

Договори со Министерество за образование

Договори со Агенција за млади и спорт

14. Средства на Друштвото чија што вредност не е прикажана во Билансот на состојби

Во билансот на состојба се прикажани сите целосно отпишани средства, сите побарувања и кредити. Позајмици од други фирми и/или лица немаме.

15. Објаснување за средствата кои се прикажани во Билансот на состојба, а за кои нема сопственост (земјиште, некои права и сл.)

/

16. Планови за опрема и развој

За наредниот период Заводот планира доопремување на лабораториите во своите подружници во С.Р. Македонија, поконкретно во Охрид, Тетово, Битола и Штип, а се со цел подобро покривање-извршување на

испитувачките работи, вршење стручен надзор при изведба на објекти, консултантски услуги и сл.

За наредниот период се планира унапредување и проширување на сегашната дејност преку склучување на зделки со нови партнери.

17. Информации за стекнување на сопствени удели и акции

18. Примања на секој член на одборот на директори, член на Управен одбор или на Управител

Ред. бр.	Име и Презиме	Позиција	Плата	Други надоместоци
1.	Борис Танески	Управител		Согласно одлука на НО и Менаџерски договор
2.	Донка Даниловска	Член на УО		Надоместоци за ОУ согласно одлука на НО
3.	Пепита Танеска	Член на УО		Надоместоци за ОУ согласно одлука на НО
4.	Јагода Јанковска	Член на УО		Надоместоци за ОУ согласно одлука на НО
5.	Александра Милевска Танеска	Член на УО		Надоместоци за ОУ согласно одлука на НО

Со оглед на дејноста на фирмата, покрај останатите инженери и членовите на УО од Заводот имаат право да користат службени возила и мобилен телефон за потребите на исполнување на работните задачи.

19. Надоместоци на неизвршните членови на одборот на директори и на членови на надзорен одбор или на контролор

Ред. бр.	Име и Презиме	Позиција	Плата	Други надоместоци
1.	Даниел Танески	Претседател на НО	/	Надомест согласно одлука на собрание на акционери
2.	Љупчо Маџунков	Член на НО	/	Надомест согласно одлука на собрание на акционери
3.	Кирил Митровски	Член на НО	/	Надомест согласно одлука на собрание на акционери

Претседател на Управен одбор,

М-р Борис Танески, дипл.град.инж.

